

5. Исплатата на новогодишната награда на службениците и работниците на републичките државни органи ќе се изврши во декември 1964 година на товар на средствата на Републичкиот буџет за 1964 година.

6. Највисокиот орган на управување на установите кои се основани од републички органи може да одлучи да се исплати новогодишна награда на службениците и работниците ако на нив се применуваат одредбите за платите од Законот за јавните службеници. Во овој случај исплатата на новогодишната награда може да се изврши од средствата за лични расходи предвидени со финансискиот план или од средствата на соодветен фонд на установата.

7. Се овластува Републичкиот секретар за буџет и организација на управата, по потреба, да дава упатства на кои републички органи и установи, како и на кои службеници и работници во тие органи и установи, се применува оваа одлука.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-2591/2

4 декември 1964 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

252.

На основа член 21 став 1 точка 2 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62) и член 80 став 2 од Законот за здравственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на својата седница одржана на ден 9-XI-1964 година донесе

О Д Л У К А

ЗА НАЈМАЛИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

I. Висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето здравствена заштита што им припаѓа на осигурените лица, ја утврдуваат собранијата на комуналните заедници за социјално осигурување.

II. Висината на надоместокот на трошоците од точката I од оваа одлука, не може да биде пониска и тоа:

- а) во рамките на околицата од — 1.000 дин.
- б) во сите други места, освен републичките центри од — — 1.500 дин.
- в) во сите републички центри од — 2.000 дин.

III. Ако осигуреникот не пренесува за време на патувањето, износот на дневницата се намалува за 30%.

IV. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи одлуката бр. 2199/1 од 22-VI-1962 година.

V. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1965 година.

Број 2882/1

9 ноември 1964 година

Скопје
Директор, Претседател,
Душко Горгиев, с. р. Михајло Апостолски, с. р.

253.

На основа член 21 став 1 точка 2 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62) и член 85 точка 2 од Законот за здравственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на својата седница одржана на 9-XI-1964 година ја донесува следнава

О Д Л У К А

ЗА НАЈМАЛИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ

I. Износот на надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице што го утврдуваат собранијата на комуналните заедници за социјално осигурување, не може да биде помал од 20.000.— динари.

II. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи одлуката на Собранието број 2197/1 од 22 јуни 1962 година.

III. Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1965 година.

Број 02-3061/1

9 ноември 1964 година

Скопје
Директор, Претседател,
Душко Горгиев, с. р. Михајло Апостолски, с. р.

Ојласен гел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-17838 од 21 октомври 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Стамболџијовска Душанка, родена на 15 април 1940 година во село Смилево, Битолска околица, од татко Стојче и мајка Спасија, така што во иднина фамилијарното име ќе и гласи **Јаковлевска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (526)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-17566/1 од 14 октомври 1964 година, ја одобри промената на

роденото име на Талева Вангелија, родена на 5 август 1939 година во село Нижеполе, Битолска околија, од татко Јован и мајка Марија, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Ангелина**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (546)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-18087/1 од 24 септември 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Стојчевски Станојко, роден на 6 септември 1946 година во село Градец, Кумановска околија, од татко Димитрија и мајка Роска, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Борис**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (548)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-18977 од 19 ноември 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јовановски Бранко, роден на 15 декември 1935 година во село Вржегрице, Кумановска околија, од татко Јовановски Никола и мајка Петра, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Стојмановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (549)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-18478/1-1964 година, ја одобри промената на роденото име на Махмудов Енвер, роден на 27 април 1943 година во село Нижеполе, Битолска околија, од татко Дилавер и мајка Наци, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Меметали**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (550)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-18387/1 од 29 септември 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Михов Крсто, роден на ден 26 септември 1936 година во село Ресава, Титоввешка околија, од татко Ило и мајка Драга, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Кузмановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (551)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-20009 од 17. XI. 1964 година, ја одобри промената на личното име на Ристовски Јован, роден на 8 јануари 1917 година во град Куманово, од татко Ѓорѓи и мајка Андонија, така што во иднина личното име ќе му гласи **Бајрактаровски Иван**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (552)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-18642 од 19 ноември 1964 година, ја одобри промената на личното име на Димова Анѓа, родена на 10 октомври 1945 година во село Баница, Титоввешка околија, од татко Тодор и мајка Донка, така што во иднина личното име ќе ѝ гласи **Ангелова Ангелина**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (553)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-16351/1 од 22 септември 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јанев Благоја, роден на 27 март 1941 година во село Горно Чичево, Скопска околија, од татко Тодор и мајка Менка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Милановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (556)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-19233 од 9 ноември 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Исајловски Драшко, роден на ден 9 септември 1939 година во град Тетово, од татко Коста и мајка Ленка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Исаевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (557)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

При овој суд е покрената постапка за прогласување на неважни загубени барирани чекови бр. АД-598560 и бр. АД-998961 бланко потпишани од свластени лица и удрен печат во тркалеста форма од страна на Претпријатието за откуп, производство, обработка и продажба на тутун — Битола.

Се повикува секој оној што ги притежава чековите по било кој основ, да се јави на судот или да стави приговор против поништувањето им во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. Во противно, по истекот на наведениот рок, чековите ќе се сметаат за поништени.

Од Општинскиот суд во Битола, Р.бр. 372/64. (554)

При овој суд е покрената постапка за прогласување на неважен загубениот чек бр. 198481, издаден од Комуналната банка во Битола на име Благоја Јовановски од Битола, вредност на чекот 12.000 динари.

Се повикува секој оној што го притежава чекот по било кој основ да јави на судот или да стави приговор против поништувањето му во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. Во противно по истекот на наведениот рок, чекот ќе се смета за поништен.

Од Општинскиот суд во Битсла, Р.бр. 258/64. (555)

ОПШТИНСКИ СУД ВО РЕСЕН

При Општинскиот суд во Ресен подигната е оставинска постапка по оставината на пок. Трајкова, род. Милевска Васа, бивша од село Јанковец.

Се поканува наследникот Георги Илиев Трајчевски, роден во село Јанковец, а сега со непознато местопребивалиште во Јужна Америка, да се јави во Општинскиот суд во град Ресен, за давање наследничка изјава во рок од една година од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. Во противно оставината ќе се расправи во негово отсуство.

Од Општинскиот суд во Ресен, О. бр. 92/64 (547)

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

Во регистарот на установите со самостојно финансирање на Собранието на општината Гевгелија, рег. бр. 3, книга I, е запишана установата под назив: **Здравствен дом — Гевгелија**. Предмет на работењето на установата е: лекување на болни на територијата на општината Гевгелија.

Установата е основана од Собранието на општината Гевгелија, број 02-746/1 од 3. III. 1964 год.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Органот за народно здравје на Собранието на општината Гевгелија.

Установата ќе ја потпишува д-р Александар Сингер и Митрова Пројка, книговодител.

Бр. 02-3415/1-64 од Собранието на општината Гевгелија. (1399)

Собранието на општината Крушево со решението број 02-2194 од 9. X. 1964 година изврши промена во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 1, рег. бр. 3, и го запиша следното: Доаѓа Матев Шули, досегашен раководител на Установата за комунални служби — Крушево, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За потписник на установата е назначен Крстески Димов Милан, сегашен раководител.

Од Собранието на општината Крушево. (1501)

Собранието на општината Крушево, со решението број 02-1731 од 25. IX. 1964 година, изврши промена во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 2, рег. бр. 4 и го запиша следното: Д-р Хаци-Лега Матеја, досегашен управител на Здравствената станица со стационар — Крушево, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За потписник на Здравствената станица е назначен д-р Дика Христа, сегашен управител.

Од Собранието на општината Крушево. (1448)

Во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 3, рег. бр. 3 е запишано следното:

1. Капацитетот на Клиниката за детски болести во Скопје, се проширува со уште еден стационар од 150 кревети, во Горче Петров II, кој е добиен како подарок од Шведското друштво „Спасете ги децата“.

2. Новиот стационар во Горче Петров II е составен дел на Клиниката за детски болести во Скопје, како нејзина организациона единица.

3. Називот на организационата единица на Клиниката за детски болести во Горче Петров II, е: „Маргит Левинсон“.

4. Во составот на организационата единица „Маргит Левинсон“ во Горче Петров II, ќе има и детско школски диспанзер како и детска млечна кујна.

Од Собранието на општината Идадија — Скопје. (1641)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Здравствена легитимација бр. 11673, издадена од ЗСО — Крива Паланка на име Анка Величкова, с. Радибуш, Кр. Паланка. (3278)

Свидетелство за завршен I клас виша гимназија на име Александар Анчов, ул. „К. Цветков“ бр. 63, Титов Велес. (3279)

Здравствена легитимација бр. 20548, издадена од ЗСО — Неготино на име Борис Стефановиќ, с. Пепелиште, Кавадарци. (3280)

Здравствена легитимација бр. 4378, издадена од ЗСО — Кочани на име Јане Ј. Темелков, с. Беликово, Кочани. (3281)

Здравствена легитимација бр. 6956, издадена од КЗСО — Филијала — Пробиштип на име Пена Пешева, с. Тур. Рудари, Кочани. (3282)

Свидетелство бр. 375 за завршен III клас хемиска школа на име Ракилка Теодосиева, ул. „Ст. Ербапски“ бр. 32, Кочани. (3283)

Работна книшка рег. бр. 1125, серија бр. 440984 издадена во Пробиштип на име Драган С. Донов, с. Г. Стубел, Кочани. (3284)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Титов Велес на име Љилјана Ордева, Скопје. (3285)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Реџеп Ц. Зајази, Скопје. (3286)

Работна книшка бр. 56622, издадена во Скопје на име Гулсефа Амет, Скопје. (3287)

Свидетелство за завршен VII клас гимназија, издадено од Вишата гимназија „Јосип Броз Тито“ — Битола на име Никола К. Црцуловски, с. Царев Двор, Ресен. (3288)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Авни Златко, Скопје. (3289)

Воена легитимација на име Рафиз Алили, Скопје. (3290)

Свидетелство за VIII одделение со поправен испит, издадено од Основното училиште „Моша Пијаде“ — Горче Петров на име Зора Василеска, Скопје. (3291)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хамдија Хоџиќ, Скопје. (3292)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мира Савеска, Скопје. (3293)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојна С. Димишковска, Скопје. (3294)

Свидетелство за завршен VI клас гимназија издадено од Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Скопје на име Марија Ј. Љубас, Скопје. (3295)

Воена буква издадена во Вараждин на име Димитар Кулавковски, Скопје. (3296)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зелфије Имери, Скопје. (3297)

Свидетелство број 244/29 издадено од Вишата гимназија „Јосип Броз Тито“ — Битола на име Коста Михајловски, ул. „Бл. Рогозинаро“ бр. 24, Битола. (3298)

Работна книшка бр. 109357 на име Рахман М. Усеиновски, ул. „В. Пелагик“ бр. 5, Битола. (3299)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осумгодишното училиште „Кочо Рацин“ — Кратово на име Стојна Димко Јованова, с. Нежилово, Кратово. (3300)

Работна книшка бр. 8847, на име Томислав Павлов Алексиќ, с. Четирце, Кумановско. (3301)

Работна книшка бр. 27702 на име Ристо Митрев Велески, с. Слатина, Кичево. (3302)

Свидетелство бр. 01-338 за завршен VII клас гимназија, издадено од Гимназијата „М. Милески“ — Кичево на име Антица Миладиновска, ул. „Хр. Карпош“ бр. V/4, Кичево. (3303)

Здравствена легитимација бр. 2023, издадена од ЗСО — Ресен на име Коста Гошевски, с. Езерени, Ресен. (3304)

Ученичка книшка бр. 216 за завршено VI одделение, издадено од Осумгодишното училиште с. Чашка на име Ристе Николов, с. Еловец, Титов Велес. (3305)

Здравствена легитимација бр. 21010, издадена од ЗСО — Титов Велес на име Александар Илиев, ул. „Даме Груев“ бр. 68, Титов Велес. (3306)

Свидетелство бр. 3 за завршен II клас на име Живка Андовска, ул. „Гл. Прличев“ бр. 16, Титов Велес. (3307)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5891 издадена од ЗСО — Титов Велес на име Пандора Танева, с. Војница, Титоввелешко. (3308)

Свидетелство бр. 24, за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште „Кирил Пејчиновиќ“ с. Теарце на име Јакуп Ш. Мемеди, с. Теарце, Тетовско. (3309)

Свидетелство од основно училиште на име Стки Есат Сефери, с. Шипковица, Тетовско. (3310)

Сообраќајна легитимација бр. 1150, издадена од СВР — Штип на име Душан Милорад Мандиќ, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 68, Штип. (3311)

Здравствена легитимација бр. 9307, издадена од ЗСО — Прилеп на име Тодор Карев Карески, с. Обршани, Битолско. (3312)

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од Училиштето „Страшо Пинџур“ с. М. Коњари на име Живко Малкадиоски, с. Кадино Село, Прилеп. (3313)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Р. Левката“ — Прилеп на име Ванчо Бабуноски, Прилеп. (3314)

Свидетелство за завршено VIII одделение през 1962/63 година на име Десанка Велко Богдановиќ, с. Умин Дол, Кумановско. (3315)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Браќа Миладинови“ — Куманово на име Злата Душан Богатинова, ул. „11 октомври“ бр. 72, Куманово. (3316)

Свидетелство за I година учителска школа на име Аница Ј. Велморска, населба „Чашка“, Титов Велес. (3317)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Ратка Димева Боева, Кавадарци. (3318)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Гостивар на име Абдулхамит Бајрама Бајрами, ул. „ЈНА“ бр. 38, Гостивар. (3319)

Здравствена легитимација бр. 2083, издадена од ЗСО — Берово на име Киро Ј. Стефанов, с. Негрево, Берово. (3320)

Здравствена легитимација бр. 2042, издадена од ЗСО — Делчево на име Вида Дончова Господинова, с. Звегор, Делчево. (3321)

Здравствена легитимација бр. 33381, издадена од ЗСО — Кавадарци на име Борис Колев Јованов, с. Болевац, на Ибру, СР Србија. (3322)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Вида Антиќ, ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 3, Битола. (3323)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Мурсет Исмаилова, ул. „Ст. Ѓорѓиев“ бр. 6, Битола. (3324)

Работна книшка бр. 866 на име Пена Грозданова, Скопје. (3325)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Перса Малиновска, Скопје. (3326)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајко П. Никулски, Скопје. (3327)

Работна книшка бр. 3666/61, издадена од Бирото за посредување на трудот — Урошевац на име Зорица Стојковиќ, Скопје. (3328)

Работна книшка бр. 7362/63 на име Тања Темелкова, Скопје. (3329)

Диплома за матурски испит, издадена од Градежното училиште „Чеде Филиповски — Даме“ — Скопје на име Цветко П. Тасевски, с. Белчиште, Охридско. (3330)

Диплома за завршено периодично градежно училиште, издадена од Периодичното градежно училиште „Чеде Филиповски — Даме“ — Скопје на име Никола Марков, Скопје. (3331)

Свидетелство за завршен VI клас гимназија, издадено од Гимназијата во Охрид на име Васка Цветановска, ул. „Гоце Делчев“ бр. 149, Охрид. (3332)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Марија и Валеријан Гочевски, Скопје. (3333)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Селим Тачи, Скопје. (3334)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Цветан А. Маркоски, ул. „К. Јо. сифовски“ бр. 65, Прилеп. (3335)

Диплома за завршен IV клас гимназија през учебната 1962/63 година на име Раде Димкоски, ул. „Пиринска“ бр. 38, Прилеп. (3336)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Драган Секулиќ, ул. „Бр. Талески“ бр. 2, Прилеп. (3337)

Здравствена легитимација бр. 3747, издадена од ЗСО — Сплит на име Добросав Стојковиќ, Титов Велес. (3338)

Здравствена легитимација бр. 63125, издадена од ЗСО — Београд на име Миодраг Вистиќ, Титов Велес. (3339)

Здравствена легитимација бр. 25034, издадена од ЗСО — Неготино на име Марика Илиева, Неготино. (3340)

Свидетелство бр. 60 на име Петронија Стојковски, с. Балин Дол, Гостивар. (3341)

Свидетелство за квалификуван работник, коларска струка, издадено од Занаемчиската комора — Берово на име Владо Костадин Мицевски, с. Разлови, Делчево. (3342)

Здравствена легитимација бр. 1436, издадена од ЗСО — Битола на име Даре Киров Стојчевски, с. Далбеговци, Битолско. (3343)

Воена книшка, издадена од Воениот отсек — Битола на име Блаже Петровски, с. Логоварди, Битолско. (3344)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Училиштето за ученици во стопанството „Кочо Рацин“ — Битола на име Спирос Ристевски, с. Смилево, Битолско. (3345)

Свидетелство за незавршена I година гимназија през 1963/64 година на име Видан Чамуровски, с. Кукуречани, Битолско. (3346)

Свидетелство за завршен I клас гимназија, издадено од Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Битола на име Недеп Нуфет, ул. „Караорман“ бр. 19, Битола. (3347)

Свидетелство за незавршен III клас, издадено од Училиштето „Бр. Миладинови“ — Битола на име Лена Костова, с. Брусник, Битолско. (3348)

Свидетелство за завршен I клас економско училиште през 1963/64 година на име Панде Китевски, с. Кукуречани, Битолско. (3349)

Свидетелство за завршена II година, издадено од Училиштето „Бр. Миладинови“ — Битола на име Костадин Петковски, ул. „Отешево“ бр. 5, Битола. (3350)

Ученичка книшка за V одделение, издадена од Училиштето „11 октомври“ — Прилеп на име Стева Роканоска, ул. „Мире Цимеоски“ бр. 6, с. Вареш, Прилеп. (3351)

Свидетелство за завршена VIII одделение, издадено од Училиштето „Бр. Миладинови“ — Прилеп на име Никола Вилоски, ул. „Ристе Секирчанец“ бр. 17, Прилеп. (3352)

Легитимација бр. 51539/53, издадена од СВР — Скопје на име Атанас Евтимов Овчаровски, ул. „Дол. маало“, Кратово. (3353)

Свидетелство бр. 15, издадено од Основното училиште „Дитснја“ с. Липково на име Кани Шериф Фејзули, с. Руница, Куманово. (3354)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Душанка Антевска, ул. „Правда Спасовска“ бр. 3, Куманово. (3355)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Славица Антевска, ул. „Правда Спасовска“ бр. 3, Куманово. (3356)

Работна книшка бр. 4344 на име Тахир Алила Сопи, ул. „Карло Маркс“ бр. 128, Куманово. (3357)

Дозвола за носење на оружје бр. 135, издадена од СВР — Охрид на име Богдан Ѓорев Спировски, с. Завој, Охридско. (3358)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Милица Кечуловска, с. Подмечани, Ресен. (3359)

Свидетелство бр. 373 од I клас хемиско технолошко техничко училиште на име Ристо Личовски, Н. Чашка, Титов Велес. (3360)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Лоза Т. Кардакса, с. Ресава, Кавадарци. (3361)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Ленче Л. Клиначарова, с. Ресава, Кавадарци. (3362)

Свидетелство бр. 384 за IV година на име Душко Ангеловски, ул. „М. Пијаде“ бр. 174, Куманово. (3363)

Свидетелство бр. 47/51 за завршен IV одделение на име Борис Симовски, с. Жилче, Тетовско. (3364)

Ученичка книшка за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште „Цветан Димов“, с. Величица на име Ангеле Глигоров Пејовски, с. Величица, Гостивар. (3365)

Здравствена легитимација бр. 16993 на име Бса Серафимовска, с. Одри, Тетовско. (3366)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 280, издадена од ЗСО — Филијала — Радовиш на име Трајче Ѓорѓиев Илиев, с. Покрајчево, Радовиш. (3367)

Работна книшка рег. бр. 2078, серија бр. 412356, издадена од Македонски Брод на име Добрислав А. Јовановски, с. Тополница, Кичево. (3368)

Здравствена легитимација бр. 79604, издадена од ЗСО — Прилеп на име Ратко Василко Босилкоски, с. Ерековци, Битола. (3369)

Здравствена легитимација бр. 1822, издадена од ЗСО — Прилеп на име Митра Митрева Трајковска, с. Крушевица, Битолско. (3370)

Здравствена легитимација на име Мевлуде Ракип, Битола. (3371)

Работна книшка бр. 24230 на име Никола Мсјановски, ул. „Драгор“ бр. 28, Битола. (3372)

Свидетелство за II клас гимназија на име Славко Талевски, ул. „Вардар“ бр. 1, Битола. (3373)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 6692, издадена од ЗСО — Прилеп на име Сребренко Маркоски, с. Врбоец, Прилеп. (3374)

Свидетелство за завршена I година стопанско училиште во Прилеп на име Љубе Ивановски, Прилеп. (3375)

Работна книшка бр. 1644 на име Божидар Т. Цветковски, ул. „Пиринска“ бр. 59, Прилеп. (3376)

Работна книшка издадена во Прилеп на име Васе Трајковска, ул. „Марксва“ бр. 110, Прилеп. (3377)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Стоимен Митрев Илијевски, с. Крстов Дол, Куманово. (3378)

Здравствена легитимација бр. 1728 на име Јаким Иванов Цеков, с. Г. Кратово, Кратово. (3379)

Здравствена легитимација бр. 12377/55, издадена од ЗСО — Куманово на име Славе А. Стојковски, ул. „Ужичка бр. 37/II, Куманово. (3380)

Свидетелство бр. 160 за VII одделение, издадено од Училиштето „Вера Которка“ с. Клевовце на име Русе Серафимовски, с. Новоселјани, Куманово. (3381)

Свидетелство бр. 92 за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Страшо Пинџур“ с. Вевчани на име Славе В. Шекуткоски, с. Вевчани, Охридско. (3382)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Урие Куртишова, ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 103, Ресен. (3383)

Здравствена легитимација бр. 9444, издадена од ЗСО — Охрид на име Тане Спасе Кушкоски, с. Вевчани, Струга. (3384)

Ученичка книшка бр. 274, издадена од Основното училиште „Петар Поп Арсов“ с. Богомила на име Трајче Дамјановски, с. Прешнево, Титоввелешко. (3385)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Петре Поп Арсов“ с. Богомила на име Марија Најдовска, с. Богомила, Титоввелешко. (3386)

Свидетелство бр. 23 за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Народна Револуција“ с. Боговиње на име Фети Весели, с. Неготино, Тетовско. (3387)

Здравствена легитимација бр. 315755 на име Александар Божиновски, с. Лешок, Тетовско. (3388)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кочани на име Асан Асанов, ул. „Ст. Наумов“ бр. 21, Кочани. (3389)

Здравствена легитимација бр. 2990, издадена од ЗСО — Кочани на име Сава Бојкова Стоилова, с. Кучимино, Кочани. (3390)

Свидетелство за завршено VII одделение, издадено од Осумгодишното училиште „Мануш Турновски“ с. Ново Село на име Андреја Миланов Васиќ, с. Дражево, Струмица. (3391)

Воена книшка бр. 5716, издадена од ВП 9010 — Сарајево на име Мирослав Пуник, ул. „Благој Мучето“ бр. 5/I, Струмица. (3392)

Ученичка книшка издадена од Основното училиште „Мануш Турновски“ на име Александар Атанасов Батушев, с. Ново Село, Струмица. (3393)

- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Струмица на име Живко Јончев Горшевски, с. Ново Село, Струмица. (3394)
- Здравствена легитимација бр. 7075 на име Гоце Т. Јаќимов, с. Турско Рудари, Кочани. (3395)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гевгелија на име Марија Илиева Станчева, ул. „Илинденска“ бр. 27, Гевгелија. (3396)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 2111, издадена од ЗСО — Прилеп на име Десанка Цветаноска, с. Ерековци, Битолско. (3397)
- Здравствена легитимација бр. 9452 на име Јорданка Дојчинска Стојановска, с. Трап, Битолско. (3398)
- Ученичка книшка за VI одделение на име Јордан Мацевски, ул. „Питу Гули“ бр. 11, Битола. (3399)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 1086 на име Васко Петровски, с. Свиниште, Битолско. (3401)
- Свидетелство за I клас гимназија на име Петре Шоклевски, ул. „Димитар Влахов“ бр. 79, Битола. (3402)
- Свидетелство за завршена II година за ученици во стопанството на име Душан Ивановски, ул. „Дим. Туцовиќ“ бр. 83, Битола. (3403)
- Свидетелство за II клас учителска школа во Битола на име Василка Цветковска, ул. „Марксва“ бр. 39, Прилеп. (3404)
- Свидетелство за завршен II клас учителска школа во Битола на име Мирјана Стојановска, ул. „Димо Наредникот“ бр. 25, Прилеп. (3405)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Климент Охридски“ през 1963/64 година на име Софија Корушовска, ул. „Јоле Андоновски“ бр. 7, Прилеп. (3406)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Горица Котеска, с. Мало Рувци, Прилеп. (3407)
- Свидетелство од VIII кл., издадено од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Иван З. Јордановски, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 192, Прилеп. (3408)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Пети Стојановски, ул. „Бл. Ружето“ бр. 27, Прилеп. (3409)
- Здравствена легитимација на име Марија Бабоска, ул. „Моша Пијаде“ бр. 87, Прилеп. (3410)
- Свидетелство за незавршен III клас гимназија, издадено од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп през 1963/64 година на име Темелко Андоновски, с. Гостиражни, Прилеп. (3411)
- Здравствена легитимација на име Олга Николоска, Прилеп. (3412)
- Здравствена легитимација бр. 1878 на име Ивана Петрова Јованова, с. Нежилово, Кратово. (3413)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Живко Николески, ул. „Стојан Сликач“ бр. 7, Куманово. (3414)
- Свидетелство бр. 451, издадено од Економскиот техникум „Моша Пијаде“ — Куманово на име Мица К. Алексоска, ул. „Ленин“ бр. 42, Куманово. (3415)
- Работна книшка бр. 403/63 на име Кадри Насуфи, с. Черкези, Куманово. (3416)
- Работна книшка бр. 6324 на име Цавит Биљали, ул. „Вснова Трло“ бр. 11, Куманово. (3417)
- Здравствена легитимација бр. 125, издадена од ЗСО — Кр. Паланка на име Ружа Б. Илиевска, с. Градец, Кр. Паланка. (3418)
- Здравствена легитимација бр. 5172 на име Решат Марке, с. Бомово, Дебар. (3419)
- Свидетелство за завршен II клас учителска школа на име Трајче Паневски, с. Стари Град, Титоввелешко. (3420)
- Свидетелство бр. 157/12. VI. 64 на име Александар Димитриески, ул. „Косовска“ бр. 2, Тетово. (3421)
- Дозвола за возење на име Рахја Селман Мехметали, Тетово. (3422)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Верка Азрамовска, с. Радисвце, Тетовско. (3423)
- Здравствена легитимација бр. 845/22 на име Весвие Ј. Шушлупевски, с. Велебрдо, Тетовско. (3424)
- Работна книшка бр. 14581/60 на име Фаредин Хамди, Тетово. (3425)
- Свидетелство на име Спасен Петроски, ул. „Железничка“ бр. 2, Тетово. (3426)
- Здравствена легитимација бр. 9876 на име Нагалија Угриноска, ул. „Гоце Делчев“ бр. 17, Гостивар. (3427)
- Свидетелство бр. 556 на име Гаши Асав, ул. „Т. Богдански“ бр. 48, Гостивар. (3428)
- Свидетелство за завршено III клас индустриско училиште на име Шаипи Бисанфикрет, Гостивар. (3429)
- Оружен лист бр. 107, издаден од СВР — Штип на име Игнат Николов Дуовски, ул. „М. Митевски — Брицо“, Делчево. (3430)
- Сообраќајна дозвола бр. 352, издадена од СВР — Штип на име Игнат Николов Дуовски, ул. „М. Митевски — Брицо“, Делчево. (3431)
- Работна книшка бр. 5073/55 на име Фатиме Јашарова, ул. „Радански пат“ бр. 97, Штип. (3432)
- Свидетелство бр. 302/9. VI 1964 година за I клас на име Митко Маневски, ул. „Стив Наумов“ бр. 33, Кочани. (3433)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 7000, издадена од ЗСО — Штип на име Блага Стојанова Митева, с. Лезово, Кочани. (3434)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 2907 на име Русе Славев Велков, с. Стрмош, Кочани. (3435)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гевгелија на име Александар Иванов, ул. „7 ноември“ бр. 59, Гевгелија. (3436)
- Свидетелство бр. 8/64, издадено од Осумгодишното училиште „Кирил и Методи“ с. Вранче на име Даница Богева Јанкоска, с. Вранче, Битола. (3437)
- Свидетелство бр. 20 за завршено VIII одделение на име Данчо Методиев Папучкоски, с. Кривогаштани, Битола. (3438)
- Здравствена легитимација бр. 2669 на име Кирило П. Христовски, ул. „1 мај“ бр. 136, Битола. (3439)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Зора Трајковска, с. Колицко, Кумановско. (3440)
- Свидетелство бр. 370 за завршен III клас гимназија на име Ратка Илија Кузманова, Кратово. (3441)
- Здравствена легитимација бр. 18280 на име Кирил Спиоров Ѓорѓиески, с. Огут, Крива Паланка. (3442)
- Ученичка книшка бр. 2 за завршено VI одделение, издадено од Училиштето „Вера Которка“ с. Клечевци на име Добрица Ангеловска, с. Клечевце, Кумановско. (3443)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката во Македонски Брод на име Стојан Дончов Таневски, с. Сланско, Македонски Брод. (3445)
- Здравствена легитимација бр. 8948 на име Елиза Р. Минова, Гевгелија. (3446)
- Свидетелство од VI одделение на име Симеон Василев, ул. „Нови Велес“ бр. 54, Титов Велес. (3447)
- Здравствена легитимација бр. 20225 на име Лидија Лазова Петрова, ул. „Нови Велес“ бр. 12, Титов Велес. (3448)

- Здравствена легитимација бр. 1896 на име Радомир Ѓорѓевиќ, Титов Велес. (3449)
- Здравствена легитимација бр. 21796 на име Сибинка Живкова, Титов Велес. (3450)
- Здравствена легитимација на име Бранко Перчинков, с. Башино Село, Титоввелешко. (3451)
- Свидетелство од I година, учителска школа, издадено од Учителската школа во Штип на име Вера Неделкова, ул. „Лицец“ бр. 8, Т. Велес. (3452)
- Свидетелство бр. 76, издадено од Средното медицинско училиште во Тетово на име Рамије Јусуфи, ул. „Ленин“ бр. 85, Тетово. (3453)
- Здравствена легитимација бр. 5351 на име Исни Лума, ул. „Цегинска“ бр. 20, Тетово. (3454)
- Здравствена легитимација бр. 326973, издадена од ЗСО — Скопје на име Сами Несими, с. Мала Речица, Тетовско. (3455)
- Свидетелство бр. 6/59 за завршено VIII одделение на име Трајко Јованов Ѓесновски, с. Витолиште, Витола. (3456)
- Свидетелство за повторен I клас Економско училиште во Витола на име Трајан Пресилски, ул. „Дебарска“ бр. 81, Витола. (3457)
- Свидетелство за завршен I клас, издадено од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп през 1958/59 година на име Илија Цветаноски, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 292, Прилеп. (3458)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Милица Тешанова, ул. „Маршал Тито“ бр. 63, Прилеп. (3459)
- Свидетелство за завршен I клас, издадено од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп през 1962/63 година на име Славе Б. Тодорски, с. Гостиражни Прилеп. (3460)
- Свидетелство издадено од Гимназијата „Стив Наумов“ — Ресен на име Таше Стојановски, ул. „Мите Трпозски“ бр. 13, Ресен (3461)
- Свидетелство бр. 418 на име Јона Богданова Николова, с. Вистрица, Титоввелешко. (3462)
- Работна книшка рег. бр. 518, серија бр. 311341 на име Благој Цицев, с. Богданци, Гевгелија. (3463)
- Здравствена легитимација бр. 7433 на име Магда Зрлинова, с. Смоквица, Гевгелија. (3464)
- Свидетелство бр. 40 за VIII одделение на име Киро Лазаревски, ул. „Белградска“ бр. 80, Титов Велес. (3465)
- Оружен лист бр. 78, издаден од СВР — Тетово на име Абдула Ш. Исмаили, с. Горно Седларце, Тетовско. (3466)
- Работна книшка на име Насуф Ханџију, ул. „Борис Кидрич“ бр. 25, Гостивар. (3467)
- Работна книшка бр. 10617 на име Махир Садики, с. Милетино, Тетово. (3468)
- Здравствена легитимација бр. 7302 на име Наталија Стево Ивановска, ул. „Пиринска“ бр. 94, Штип. (3469)
- Работна книшка бр. 12718 на име Драгица Михајловска, ул. „IV Македонска“ бр. 40, Штип. (3470)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 4394 на име Славко Ѓорѓиев Петров, с. Ратавица, Кочани. (3471)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 115 на име Петруш Илиев Алексов, с. Трипатанци, Кочани. (3472)
- Работна книшка бр. 673/60 на име Тодор Славко Велевски, с. Вујковци, Скопско. (3473)
- Свидетелство за завршен VII клас, издадено од Гимназијата „Орце Николов“ — Скопје на име Слободан Цветковиќ, Скопје. (3474)
- Воена книшка издадена во Сарајево на име Стојан С. Сиљановски, Скопје. (3475)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лазо С. Трајчевски, Скопје. (3476)
- Работна книшка бр. 261/62 на име Ејуп Ајет, Скопје. (3477)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Евдокија Ристеска, Скопје. (3478)
- Работна книшка бр. 14120/54 на име Љуба Руменовска, Скопје. (3479)
- Диплома за завршен матурски испит, издадена од Гимназијата „Цветан Димов“ — Скопје на име Борис П. Алексов, Скопје. (3480)
- Работна книшка бр. 19645/55 на име Воислав Краљевски, Скопје. (3481)
- Свидетелство бр. 96/2 за завршено Стопанско училиште во Ресен на име Танас Рабаџиевски, Скопје. (3482)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марика Раманчева, Скопје. (3483)
- Диплома за завршено Средно музичко училиште во Скопје на име Радмила Николовска, Скопје. (3484)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Амил Хот, Скопје. (3485)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Стојан М. Петковски, Скопје. (3486)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Митра Д. Соколовска, Скопје. (3487)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јонуз Насуф, Скопје. (3488)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хамиде Сељими, Скопје. (3489)
- Работна книшка издадена во Скопје на име Драган Петриковски, Скопје. (3490)
- Влошка за здравствена легитимација бр. 211939 на име Митре Лембовски, Скопје. (3491)
- Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште во село Рилево през 1947 година на име Васил Б. Младеноски, с. Рилево, Прилеп. (3492)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Нација Мемишоска, с. Манастир, Прилеп. (3493)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 339 на име Стеван Ј. Папучиоски, с. Кривогаштани, Прилеп. (3494)
- Свидетелство бр. 78 на име Живко Методијев Глигуроски, с. Долнени, Витола. (3495)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Магилда Ристеска, ул. „Цане Коњарец“ бр. 35, Прилеп. (3496)
- Свидетелство бр. 316/12. VI. 1963 година за завршен IV клас на име Олга Конеска, ул. „Адем Адемоски“ бр. 13, Прилеп. (3497)
- Работна книшка бр. 7183 на име Тодорка Китаноска, ул. „Моша Пијаде“ бр. 206, Куманово. (3498)
- Здравствена легитимација бр. 26082 на име Суза М. Понова, ул. „Цано Поп Ристов“ бр. 36, Кавадарци. (3499)
- Работна книшка бр. 4918, издадена во Берово на име Глигор Гаврил Дракалски, ул. „М. Тито“ бр. 8, Гевгелија. (3500)
- Работна книшка бр. 325 на име Марија Волчева, ул. „11 октомври“ бр. 12, Кавадарци. (3501)
- Здравствена легитимација бр. 12602 на име Стојна Даилоска, с. Ростуша, Тетовско. (3502)
- Работна книшка бр. 1461 на име Заим Идризи, с. Теарце, Тетовско. (3503)
- Здравствена легитимација бр. 62938 на име Бративој Спасовски, с. Рогачево, Тетовско. (3504)
- Работна книшка издадена во Тетово през 1957 година на име Садик Рушити, ул. „Цетињска“ бр. 93, Тетово. (3505)
- Свидетелство реден број 35, издаден бр. 156 на име Станко Бојчевски, ул. „Железничка“ б. б., Тетово. (3506)
- Здравствена легитимација бр. 67126 на име Јован Николовски, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 13, Тетово. (3507)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Божа Г. Кузмановска, с. Волковија, Гостивар. (3508)
- Дозвола за носење на ловча пушка на име Мемет Сулејмани, с. Форино, Гостивар. (3509)

Здравствена легитимација бр. 32357 на име Кирчо Борис Атанасов, ул. „Радански пат“ бр. 28, Штип. (3510)

Здравствена легитимација бр. 11758 на име Есад Рашидов, ул. „Славчо Стојменов“ бр. 166, Кочани. (3511)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осумгдишното училиште „Кирил и Методи“ с. Кучково на име Амет Мимишовски, Скопје. (3512)

Свидетелство и диплома за завршено економско училиште, издадено од Гимназијата „М. Милески“ — Кичево на име Фанка Фидановска, Кичево. (3513)

Работна книшка издадена во Ниш на име Младен Дагчевски, Скопје. (3514)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Радојка Хелманова, Скопје. (3515)

Здравствена легитимација бр. 117248 на име Спасија Горгиева, Скопје. (3516)

Здравствена легитимација бр. 35896 на име Васила Коваческа, Скопје. (3517)

Здравствена легитимација број 75 на име Ристо Панов Дамески, ул. „Иљка Присоѓанка“ бр. 29, Прилеп. (3518)

Диплома за положен матурски испит, издадена од Градежната школа „Чеде Филиповски“ — Скопје на име Иван А. Величков, Скопје. (3519)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Живко Угриновски, Скопје. (3520)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Амит и Ануша Качар од Скопје. (3521)

Здравствена легитимација бр. 6183 на име Звезда Алексова, Скопје. (3522)

Собраќајна возачка дозвола категорија ЕФ за возење на трактор со приколица бр. 53, издадена од СВР — Битола на име Стојан Т. Матеничков, ул. „Б. Шукоровски“ бр. 2, с. Варош, Прилеп. (3523)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 6211 на име Сретко С. Јакимовски, с. Татомир, Кратово. (3524)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Соња Т. Ивановска, ул. „Моша Пијаде“ бр. 33, Куманово. (3525)

Дозвола за носење на оружје бр. 42, издадена од СВР — Охрид на име Зоран Миловановиќ, с. Луково, Струга. (3526)

Здравствена легитимација бр. 14395 на име Марија Г. Нацева, ул. „Прохор Пчински“ бр. 24, Титов Велес. (3527)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Титов Велес на име Епса Смилева, ул. „Славјанска“ бр. 32, Титов Велес. (3528)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Младен Стојановски, ул. „Слободан Попоски“ бр. 36, Гостивар. (3529)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3941 на име Злата Крстева Горгиева, с. Ораовица, Радовиш. (3530)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 11415 на име Спасо Трајанов Тушев, с. Ињево, Радовиш. (3531)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3953 на име Фимка Горгиева Тушева, с. Јаргулица, Радовиш. (3532)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 10482 на име Бекир Алибраимов Куртов, с. Конче, Радовиш. (3533)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 10483 на име Абдураман Бекиров Куртов, с. Конче, Радовиш. (3534)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 10484 на име Атице Бекирова Куртова, с. Конче, Радовиш. (3535)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2641 на име Фатиме Бекирова Куртова, с. Конче, Радовиш. (3536)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2642 на име Мустафа Бекиров Куртов, с. Конче, Радовиш. (3537)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Јордан Поповски, с. Царев Двор, Ресен. (3538)

Возачка дозвола бр. 727, издадена од СВР — Врање на име Добросав И. Стојчик, Кратово. (3539)

Здравствена легитимација на име Тодор Трифон Зацевски, ул. „Тоде Мендол“ бр. 37, Куманово. (3540)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Борка Темелкова, с. Д. Вела Црква, Ресен. (3541)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Зокие Ракипова, с. Грнчари, Ресен. (3542)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Лена Ставрева, с. Евла, Ресен. (3543)

Здравствена легитимација бр. 2752 на име Метмет Сулеманоски, с. Житоше, Крушево. (3544)

Здравствена легитимација на име Лилјана Чкрипеска, ул. „В. Талески“ бр. 127, Прилеп. (3545)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Иајим Османлиќ, ул. „Х. Карпош“ бр. 82, Куманово. (3546)

Здравствена легитимација бр. 10942 на име Раде В. Стоичевски, с. Конопинце, Кр. Паланка. (3547)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Титов Велес на име Марика Р. Петрушева, ул. „Максим Горки“ бр. 150, Титов Велес. (3548)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Титов Велес на име Гоце Бузалков, ул. „Кузман Јосифов“ бр. 33, Титов Велес. (3549)

Здравствена легитимација бр. 7735/1477 издадена од ЗСО — Гостивар на име Алит Јонуза Мурати, с. Добридол, Гостивар. (3550)

Здравствена легитимација бр. 41/995 на име Јашар Караберати, ул. „18 ноември“ бр. 49, Гостивар. (3551)

Свидетелство за VIII одделение на име Владимир Мисајловски, с. Вратница, Тетовско. (3552)

Здравствена легитимација бр. 2177 на име Павлина Чамушева, ул. „М. Тито“ бр. 62/12, Штип. (3553)

Здравствена легитимација бр. 2178 на име Нада Чамушева, ул. „М. Тито“ бр. 62/12, Штип. (3554)

Здравствена легитимација бр. 22294 на име Виолета Чамушева, ул. „М. Тито“ бр. 62/12, Штип. (3555)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Делчево на име Даница Тодорова Стојанова, с. Звезгор, Делчево. (3556)

Здравствена легитимација бр. 12836 на име Киоро Ефтимов Андонов, ул. „Ј. Сантов“ бр. 2, Кочани. (3557)

Здравствена легитимација бр. 521 на име Трајанка Атанасова Котевска, с. Сливица, Битолско. (3559)

Работна книшка бр. 63389 на име Трајче Владов Марковски, с. Пашино Рувци, Битола. (3560)

Работна книшка рег. бр. 21, серија бр. 261834 на име Горѓи Бориз Митев, Кратово. (3561)

Свидетелство бр. 134/10. VI. 1963 година, издадено од Основното училиште „Кирил и Методи“ с. Орапец на име Чедомир Крумев Даневски, с. Живење, Кумановско. (3562)

Возачка дозвола бр. 114, категорија „F“, издадена од СВР — Куманово на име Драгутин Ефтимов Стојковски, с. Градиште, Кумановско. (3563)

Здравствена легитимација бр. 723 на име Русика Костоска, с. Слатина, Македонски Брод. (3564)

Работна книшка бр. 1893/63, издадена од Македонски Брод на име Нове Донеv Дамјановски, с. Слатина, Македонски Брод. (3565)

Сообраќајна дозвола бр. 223, издадена од СВР — Витола на име Зекир Арифа Хасаметај, с. Кочилари, Титоввелешко. (3566)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Горица Чулева, Кавадарци. (3567)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Блага Чулева, Кавадарци. (3568)

Здравствена легитимација бр. 2527 на име Зекир Мустафа, ул. „Пр. Пчински“ бр. 42, Титов Велес. (3569)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Титов Велес на име Вера Николова, ул. „Шарска“ бр. 13, Титов Велес. (3570)

Здравствена легитимација бр. 39751 на име Абдуалим Беџети ул. „Слободан Пепоски“ бр. 52, Гостивар. (3571)

Работна книшка бр. 125, издадена од Собранието на општината Гостивар на име Љутви Мазлама Мазлами, с. Здунџе, Гостивар. (3572)

Работна книшка бр. 1699 на име Алија Разен, ул. „Валидолска“ бр. 43, Гостивар. (3574)

Потврда бр. 045674 од 13. XII. 1964 година за депонсваната сума во износ од 56.000 динари во Туристичкото друштво — Гевгелија на име Миленко Миловик, Скопје. (4599)

Свидетелство за завршен III клас Економски техникум во Витола на име Георги Казандиевски, ул. „В. Мишиќа“ бр. 6, Прокупље. (4546)

Сообраќајна дозвола бр. 2993 за моторно возило, издадена од Одделението за безбедност на сообраќајот — Скопје на Извршниот совет — Скопје. (4598)

Пасош рег. бр. 2379, серија бр. 850931, издаден од СВР — Охрид на име Никола Михаилов Питшевски, ул. „Андон Дуков“ бр. 16, Охрид. (4600)

Загубеното свидетелство за зрелост бр. 52 на име Олга Поленак ова од Скопје, огласен во „Службен весник на СРМ“ бр. 32/64 година под бр. 3179, се поништува. (3640)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 18364, серија бр. 0678566 издадена од СВР — Тетово на име Несим Исмаила Зекири, с. Селце Кеч, Тетовско. (3365)

Лична карта рег. бр. 1818, серија бр. 0775898 издадена од СВР — Гостивар на име Намиќ Арифа Арифи, Гостивар. (4540)

Лична карта рег. бр. 2316, серија бр. 0779410 издадена од СВР — Гостивар на име Харун Тосум Минири, с. Лакавица, Гостиварско. (4541)

Лична карта рег. бр. 1793, серија бр. 0155017 на име Анка Даме Гацева, с. Стамер, Делчево. (4542)

Лична карта рег. бр. 181, серија бр. 0320096 издадена од СВР — Радовиш на име Милорад Пана Тодоров, ул. „Лисец“ бр. 23, Радовиш. (4543)

Лична карта рег. бр. 1747, серија бр. 0287257 издадена од СВР — Кичево на име Зија Феим Мамудоски, Кичево. (4544)

Лична карта рег. бр. 415, серија бр. 0274025 издадена од СВР — Гостивар на име Фејзулан Аде, с. Врагчиште, Гостиварско. (4545)

Лична карта рег. бр. 1498, серија бр. 0322008 издадена од СВР — Кочани на име Елена Трајан Монева, ул. „Р. Кратовче“ бр. 14, Кочани. (4546)

Лична карта рег. бр. 10113, серија бр. 0386723 издадена од СВР — Кочани на име Коцка Мите Андонова, ул. „Карл Маркс“ бр. 13, Винаца, Кочани. (4547)

Лична карта рег. бр. 3406, издадена од СВР — Струмица на име Алекса Угринов Георгиев, с. Босилово, Струмица. (4548)

Лична карта рег. бр. 5508, серија бр. 0143751 издадена од СВР — Прилеп на име Верка Димоска, ул. „Моша Пијаде“ бр. 257, Прилеп. (4549)

Лична карта рег. бр. 4102, серија бр. 0135712 издадена од СВР — Витола на име Милка Самарџиска, ул. „Ст. Стеваноски“ бр. 10, Прилеп. (4550)

Лична карта рег. бр. 32350, серија бр. 0101283 издадена од СВР — Прилеп на име Томислав Арискоски, ул. „Ст. Стефаноски“ бр. 21, Прилеп. (4551)

Лична карта рег. бр. 14213, серија бр. 0154110 издадена од СВР — Прилеп на име Салија Асаноски, ул. „Даб. Завој“ бр. 82, Прилеп. (4552)

Лична карта рег. бр. 2406, серија бр. 0148441 издадена од СВР — Прилеп на име Методија Коста Николоски, ул. „Ленин“ бр. 23, Прилеп. (4553)

Лична карта рег. бр. 229094, серија бр. 0113106 издадена од СВР — Белград на име Шефки Елмазоски, Прилеп. (4554)

Лична карта рег. бр. 10548, серија бр. 0479619 издадена од СВР — Струмица на име Димитар Ристо Смиланов, с. Костурино, Струмица. (4555)

Лична карта рег. бр. 873, серија бр. 0015987 на име Трајан Вангел Филиповски, с. Логоварди, Бителско. (4556)

Лична карта рег. бр. 82743, серија бр. 0052929 издадена од СВР — Скопје на име Александар Теохар Чоновски, ул. „Ленинова“ бр. 20, Битола. (4557)

Лична карта рег. бр. 2932, серија бр. 0027190 издадена од СВР — Охрид на име Митре Ристо Тимиовски, ул. „Давициќ“ бр. 27, Битола. (4558)

Лична карта рег. бр. 2995, серија бр. 0199202 издадена од СВР — Витела на име Стојан Тодор Василевски, ул. „Охридска“ бр. 60, Битола. (4559)

Лична карта рег. бр. 408, серија бр. 0206718 на име Љубосмир Кузманов Маневски, с. Канарево, Кумановско. (4561)

Лична карта рег. бр. 4290, серија бр. 0564699 издадена од СВР — Куманово на име Имер Шефкета Имџри, с. Липково, Кумановско. (4562)

Лична карта рег. бр. 852, серија бр. 0462462 на име Стамен Јован Јовановски, с. Псача, Крива Паланка. (4563)

Лична карта рег. бр. 472, серија бр. 0238982 издадена од СВР — Струга на име Благоја Кузман Димитриевиќ, с. Климентшани, Струга. (4564)

Лична карта рег. бр. 4539, серија бр. 0749057 издадена од СВР — Кичево на име Имер Абдула Кадриоски, с. Аранѓел, Кичево. (4565)

Лична карта рег. бр. 4342, серија бр. 0772434 издадена од СВР — Кичево на име Ване Живко Карафилоски, с. Попсец, Кичево. (4566)

Лична карта рег. бр. 2783, серија бр. 0739294 издадена од СВР — Македонски Брод на име Билбил Николоски, с. Крпапа, Кичево. (4567)

Лична карта рег. бр. 6373, серија бр. 0099084 издадена од СВР — Куманово на име Милка Јованова Иванова, с. Мамутчево, Титов Велес. (4568)

Лична карта рег. бр. 21441, серија бр. 0338443 издадена од СВР — Титов Велес на име Никола Киров Караколев, ул. „Јовче Чучук“ бр. 19, Титов Велес. (4569)

Лична карта рег. бр. 26047, серија бр. 0358845 издадена од СВР — Титов Велес на име Петре Ангелов Исков, ул. „Б. Горев“ бр. 67, Т. Велес. (4570)

Лична карта рег. бр. 489, серија бр. 0324999 издадена од СВР — Титов Велес на име Славчо Иванов Андреевски, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 22, Титов Велес. (4571)

Лична карта рег. бр. 390, серија бр. 394895 на име Шефијат Муарема Касами, с. Стримница, Тетовско. (4572)

Лична карта рег. бр. 4241, серија бр. 0700751 издадена од СВР — Гостивар на име Џемаил Џафер Куртиши, ул. „М. Симунски“ бр. 67, Гостивар. (4573)

Лична карта рег. бр. 5045, серија бр. 0185555 издадена од СВР — Прилеп на име Нове Целков Бегалиноски, с. Бучин, Витола. (4574)

Лична карта рег. бр. 3409, серија бр. 0463899 издадена од СВР — Куманово на име Ранко Киров Апостоловски, с. Умин Дол — Куманово. (4575)

Лична карта рег. бр. 2412, серија бр. 0738423 издадена од СВР — Македонски Брод на име Добривој Новев Апостолоски, с. Горно Встуше, Кичево. (4576)

Лична карта рег. бр. 19245, серија бр. 0733178 издадена од СВР — Кичево на име Шеип Адил Веселоски, с. Колари, Кичево. (4577)

Лична карта рег. бр. 2186, серија бр. 0173191 на име Зулфичар Азиза Османи, с. Каменџане, Тетовско. (4578)

Лична карта рег. бр. 17368, серија бр. 0713978 издадена од СВР — Гостивар на име Љезам Сали Исени, с. Горјане, Тетовско. (4579)

Лична карта рег. бр. 3009, серија бр. 0177513 на име Невзат Шериф Хасани, с. Градец, Тетовско. (4580)

Лична карта рег. бр. 2478, серија бр. 0777072 издадена од СВР — Гостивар на име Имрли А. Муслија, с. Здуње, Гостивар. (4581)

Лична карта рег. бр. 1662, серија бр. 0775753 издадена од СВР — Гостивар на име Абдулаким Сефедин Бекири, с. М. Турчане, Гостиварско. (4582)

Лична карта рег. бр. 1481, серија бр. 0054192 издадена од СВР — Берово на име Марија А. Јакимовска, Берово. (4583)

Лична карта рег. бр. 7651, серија бр. 0492551 издадена од СВР — Кавадарци на име Душан Ристо Јованов, Демир Капија, Неготино. (4584)

Лична карта рег. бр. 20257, серија бр. 0434653 издадена од СВР — Титов Велес на име Јован Божин Петков, с. Клисура, Неготино. (4585)

Лична карта рег. бр. 1714, серија бр. 0489104 издадена од СВР — Кавадарци на име Али Шабанов Селманов, с. Иберлија, Неготино. (4586)

Лична карта рег. бр. 1121, серија бр. 0367232 издадена од СВР — Неготино на име Горѓе С. Илиев, с. „Христо Ботев“, Неготино. (4587)

Лична карта рег. бр. 1298, серија бр. 0770608 издадена од СВР — Ресен на име Петре Живков Секуловски, с. Кривени, Ресен. (4588)

Лична карта рег. бр. 3320, серија бр. 0279690 издадена од СВР — Ресен на име Флора Наумовска, с. Болно, Ресен. (4589)

Лична карта рег. бр. 223, серија бр. 0365233 издадена од СВР — Кавадарци на име Марија Петре (Стојанова) Андова, Кавадарци. (4590)

Лична карта рег. бр. 17098, серија бр. 0505632 издадена од СВР — Кавадарци на име Стојан Божин Андес, Кавадарци. (4591)

Лична карта рег. бр. 14946, серија бр. 0500577 издадена од СВР — Кавадарци на име Нада Јован (Ташкова) Попова, Кавадарци. (4592)

Лична карта рег. бр. 4031, серија бр. 0785486 издадена од СВР — Тетово на име Халил Абдула Даути, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 59, Тетово. (4593)

Лична карта рег. бр. 7319, серија бр. 0170881 издадена од СВР — Тетово на име Зулбехар Фариз Рамадани, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 18, Тетово. (4594)

Лична карта рег. бр. 5252, серија бр. 0177164 издадена од СВР — Тетово на име Адил Исни Белули, с. Шипковица, Тетово. (4595)

Лична карта рег. бр. 3798, серија бр. 0373613 издадена од СВР — Штип на име Трајко Панчев Панса, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 23, Штип. (4596)

Лична карта рег. бр. 668, серија бр. 0303674 издадена од СВР — Струмица на име Томе Јован Ангов, ул. „М. Тито“ бр. 59, Струмица. (4597)

Лична карта рег. бр. 6698, серија бр. 0638208 издадена од СВР — Крива Паланка на име Мите С. Петковски, с. Гинови, Кр. Паланка. (4598)

Лична карта рег. бр. 3028, серија бр. 0635538 издадена од СВР — Крива Паланка на име Серафим Т. Јакимовски, с. Ранковци, Кр. Паланка. (4599)

Лична карта рег. бр. 15595, серија бр. 0501233 издадена од СВР — Кавадарци на име Иван Панов Нацев, с. Вистренци, Кавадарци. (4600)

Лична карта рег. бр. 1451, серија бр. 0393970 издадена од СВР — Свети Николе на име Гојчо Трајанов Стојчев, с. Ранчинци, Свети Николе. (4650)

Лична карта рег. бр. 1280, серија бр. 0393799 издадена од СВР — Свети Николе на име Тодор Стоименов Цветанов, с. Мустафино, Свети Николе. (4651)

Лична карта рег. бр. 4734, серија бр. 0085863 издадена од СВР — Битола на име Марија Х. Краева, ул. „Рузвелт“ бр. 24, Битола. (4652)

Лична карта рег. бр. 8147, серија бр. 0079620 издадена од СВР — Битола на име Нације Мурат (Куртишова) Рустемова, ул. „Карацова“ бр. 45, Битола. (4653)

Лична карта рег. бр. 16629, серија бр. 0154363 издадена од СВР — Прилеп на име Благоја Апостолоски, ул. „К. Јосифовски“ бр. 22, Прилеп. (4654)

Лична карта рег. бр. 21150, серија бр. 2761759 издадена од СВР — Бор на име Алија Д. Мустафовски, ул. „Средорек“ бр. 100, Куманово. (4655)

Лична карта рег. бр. 1735, серија бр. 0763725 издадена од СВР — Крива Паланка на име Душан Д. Јовановски, с. Герман, Кр. Паланка. (4656)

Лична карта рег. бр. 21452, серија бр. 0133480 издадена од СВР — Охрид на име Первис Фаик Сефероски, с. Вршница, Дебар. (4657)

Лична карта рег. бр. 11134, серија бр. 0115844 издадена од СВР — Дебар на име Гино К. Павлески, с. Гари, Дебар. (4658)

Лична карта рег. бр. 328, издадена од СВР — Ресен на име Крсте Л. Трајчевски, с. Подмочани, Ресен. (4659)

Лична карта рег. бр. 16430, серија бр. 0354848 издадена од СВР — Титов Велес на име Велко Тодев Јовановски, с. Папрадиште, Титов Велес. (4660)

Лична карта рег. бр. 5007, серија бр. 0686996 издадена од СВР — Тетово на име Горан Славјан Пауновски, с. Челопек, Тетовско. (4662)

Лична карта рег. бр. 44323, серија бр. 0799557 издадена од СВР — Тетово на име Вејсел Бајрамов Абдијев, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 6, Тетово. (4663)

Лична карта рег. бр. 2682, серија бр. 0647189 издадена од СВР — Кратово на име Петре Никола Андев, ул. „29 ноември“ бр. 9, Кочани. (4664)

Лична карта рег. бр. 10227, серија бр. 0129444 издадена од СВР — Берово на име Бранислав С. Димитров, ул. „М. Тито“ бр. 4, Делчево. (4665)

Лична карта рег. бр. 2358, серија бр. 0426854 издадена од СВР — Струмица на име Зора К. Долева, с. Попчево, Струмица. (4666)

Лична карта рег. бр. 3145, серија бр. 0129952 издадена од СВР — Битола на име Драга Т. Чабановска, ул. „Г. Сугаре“ бр. 82, Битола. (4667)

Лична карта рег. бр. 33130, издадена од СВР — Битола на име Богоја В. Вегдановски, ул. „Ријека“ бр. 56-а, Битола. (4668)

Лична карта рег. бр. 11713, серија бр. 0552225 издадена од СВР — Куманово на име Иљаз Ајрула Исуфи, с. Матејче, Кумановско. (4669)

Лична карта рег. бр. 162, серија бр. 0032873 издадена од СВР — Струга на име Никодин Дуко Лајкоски, с. Драслајца, Струга. (4683)

Лична карта рег. бр. 3018, серија бр. 0315420 издадена од СВР — Кочани на име Луиза Симон Данилова, ул. „Г. Темпо“ бр. 8, Кочани. (4684)

Лична карта рег. бр. 15130, серија бр. 0421654 издадена од СВР — Струмица на име Нако Тодоров Наков, ул. „Охридска“ бр. 194, Струмица. (4685)

Лична карта рег. бр. 865, серија бр. 0129284 на име Петар Михајлов Велјанчевски, с. Дол. Српци, Битола. (4686)

Лична карта рег. бр. 5094, серија бр. 0565494 издадена од СВР — Куманово на име Борко С. Зафировски, ул. „Егејска Македонија“ бр. 28, Куманово. (4687)

- Лична карта рег. бр. 4497, серија бр. 0787466 издадена од СВР — Тетово на име Цветанка Страхил (Тренковска) Билбилоска, ул. „Г. Делчев“ бр. 125, Тетово. (4688)
- Лична карта рег. бр. 560, серија бр. 0103077 на име Ислам Р. Османи, с. Требиште, Тетовско. (4689)
- Лична карта рег. бр. 41405, серија бр. 0796649 издадена од СВР — Тетово на име Русомир Славко Јовановски, с. Милетино, Тетово. (4690)
- Лична карта рег. бр. 222, серија бр. 0273327 на име Неби Селима Сали, с. Челопек, Тетовско. (4691)
- Лична карта рег. бр. 10175, серија бр. 0796189 издадена од СВР — Тетово на име Аливеби Расима Даути, ул. „Корушка“ бр. 21, Тетово. (4692)
- Лична карта рег. бр. 2600, серија бр. 0762893 издадена од СВР — Радовиш на име Аврам Благој Лазаров, с. Ораовица, Радовиш. (4693)
- Лична карта рег. бр. 12429, серија бр. 0460781 издадена од СВР — Струмица на име Павлина Ангел Панова, ул. „Кирил и Методи“ бр. 76, Струмица. (4694)
- Лична карта рег. бр. 3030, серија бр. 0129039 издадена од СВР — Битола на име Менка Крсте Шапрданова, ул. „Васа Пелагиќ“ бр. 6, Битола. (4695)
- Лична карта рег. бр. 6338, серија бр. 0445945 издадена од СВР — Битола на име Мунвер Изет (Незировска) Реџеповска, ул. „Илинденска“ бр. 150, Битола. (4696)
- Лична карта рег. бр. 24322, серија бр. 0540140 издадена од СВР — Куманово на име Митко Иванов Петров, с. Горно Коњаре, Кумановско. (4697)
- Лична карта рег. бр. 3868, серија бр. 0542915 издадена од СВР — Куманово на име Борко Владимиров Дојчиновиќ, с. Троне“а, Куманово. (4698)
- Лична карта рег. бр. 11997, серија бр. 0234998 издадена од СВР — Охрид на име Круме Кочев Лулески, с. Издеглавје, Охрид. (4699)
- Лична карта рег. бр. 1980, серија бр. 0726973 издадена од СВР — Брод на име Милован Брајанков Марковски, с. Прешнево, Кичево. (4700)
- Лична карта рег. бр. 35479, серија бр. 0691543 издадена од СВР — Тетово на име Џемаил Рамиз Исмаили, ул. „В. Циривири“ бр. 24, Тетово. (4701)
- Лична карта рег. бр. 1120, серија бр. 0101830 издадена од СВР — Тетово на име Ѓорѓе М. Кировски, с. Битуше, Тетовско. (4702)
- Лична карта рег. бр. 4613, серија бр. 0175325 издадена од СВР — Тетово на име Абдурезак Мустафа Омери, ул. „Н. Тесла“ бр. 47, Тетово. (4703)
- Лична карта рег. бр. 13183, серија бр. 0709692 издадена од СВР — Гостивар на име Ферик Џабир Бакиу, с. Равен, Гостивар. (4704)
- Лична карта рег. бр. 3449, серија бр. 0172945 издадена од СВР — Гостивар на име Енвер Сакип Куртиши, Гостивар. (4705)
- Лична карта рег. бр. 3103, серија бр. 0784643 издадена од СВР — Тетово на име Трпе Симо Неделковски, ул. „Т. Ципоски“ бр. 56, Тетово. (4706)
- Лична карта рег. бр. 627/ш, серија бр. 0052250 издадена од СВР — Штип на име Јордан Атанасов Андovski, с. Ратеве, Штип. (4707)
- Лична карта рег. бр. 17106, серија бр. 0392756 издадена од СВР — Кочани на име Димитар Анто Михајловски, с. Драгобраште, Кочани. (4708)
- Лична карта рег. бр. 2159, серија бр. 414669 издадена од СВР — Радовиш на име Наџие Џемал Салиова, ул. „Шаин мале“ б. б., Радовиш. (4709)
- Лична карта рег. бр. 7102, серија бр. 419670 издадена од СВР — Радовиш на име Јурмет Шабан (Садилова) Арифова, ул. „Шаин маале“ б. б., Радовиш. (4710)
- Лична карта рег. бр. 11073, серија бр. 0484935 издадена од СВР — Струмица на име Драга Спасо Горичева, с. Моноспитово, Струмица. (4711)
- Лична карта рег. бр. 802, серија бр. 0001491 издадена од СВР — Битола на име Ристе С. Јовановски, с. Груниште, Битола. (4712)
- Лична карта рег. бр. 18295, серија бр. 0091181 издадена од СВР — Битола на име Томе Лазар Глигоровски, ул. „М. Енгелс“ бр. 1-а, Битола. (4713)
- Лична карта рег. бр. 3279, серија бр. 0114669 издадена од СВР — Битола на име Крсте Атанас Кајдовски, с. Орле, Битола. (4714)
- Лична карта рег. бр. 3415, серија бр. 0647924 издадена од СВР — Кратово на име Трајко Јане Атанасов, с. Талашманци, Кратово. (4715)
- Лична карта рег. бр. 17013, серија бр. 0536158 издадена од СВР — Куманово на име Имер Ајдини Имери, ул. „Ј. Сандански“ бр. 58, Куманово. (4716)
- Лична карта рег. бр. 3123, серија бр. 0528663 издадена од СВР — Куманово на име Трајан Веселинов Зафировски, ул. „Тоде Мендол“ бр. 17, Куманово. (4718)
- Лична карта рег. бр. 2821, серија бр. 0721255 издадена од СВР — Македонски Брод на име Гасиле Стамев Михајловски, с. Волче, Кичево. (4719)
- Лична карта рег. бр. 13470, серија бр. 0672336 издадена од СВР — Тетово на име Елмаз Јахи Ајдини, с. Бродец, Тетовско. (4720)
- Лична карта рег. бр. 8310, серија бр. 0668923 издадена од СВР — Тетово на име Зилбеар Куртиша Мемети, с. Раковец, Тетовско. (4721)
- Лична карта рег. бр. 12049, серија бр. 0672807 издадена од СВР — Тетово на име Авзи Таир Исмаили, с. Новаке, Тетовско. (4722)
- Лична карта рег. бр. 3548, серија бр. 0170560 на име Шефкет Акиќ Ферати, с. Одри, Тетовско. (4723)
- Лична карта рег. бр. 25712, серија бр. 0683041 издадена од СВР — Тетово на име Кемал Шабана Зиќири, с. Седларево, Тетовско. (4724)
- Лична карта рег. бр. 2385, серија бр. 0698895 издадена од СВР — Гостивар на име Халид Јонуз Мураги, с. Добридол, Гостиварско. (4725)
- Лична карта рег. бр. 241, серија бр. 0150951 на име Благој Васил Аврамов, с. Богданци, Гевгелија. (4726)
- Лична карта рег. бр. 998, серија бр. 4406824 издадена од СВР — Врање на име Благоица Стојадин Кузмановиќ, Негоричка Бања, Гевгелиско. (4727)
- Лична карта рег. бр. 4577, серија бр. 0786387 издадена од СВР — Тетово на име Милана Ѓорѓи (Јанеска) Миленкоска, ул. „Мирче Ацев“ бр. 86, Тетово. (4728)
- Лична карта рег. бр. 5221, серија бр. 0787274 издадена од СВР — Тетово на име Елмас Сулејман Шабани, ул. „Ленин“ бр. 61, Тетово. (4729)
- Лична карта рег. бр. 1807, серија бр. 0698337 издадена од СВР — Гостивар на име Руфат Минир Бичакчиу, ул. „Т. Богданоски“ бр. 15, Гостивар. (4730)
- Лична карта рег. бр. 924, серија бр. 0051636 издадена од СВР — Кочани на име Тодор Митре Темелков, с. Речани, Кочанско. (4731)
- Лична карта рег. бр. 1847, серија бр. 0088687 на име Правда В. Јагуриноска, с. П. Рувци, Битола. (4732)
- Лична карта рег. бр. 15355, серија бр. 0048266 издадена од СВР — Струга на име Јован Симон Трпчески, с. Збавжди, Струга. (4733)
- Лична карта рег. бр. 549, издадена од СВР — Македонски Брод на име Милосав Спасески, с. Локвица, Кичево. (4734)
- Лична карта рег. бр. 10992, серија бр. 0005438 издадена од СВР — Титов Велес на име Драган Петар Димовски, ул. „Маршал Тито“ бр. 12, Титов Велес. (4735)
- Лична карта рег. бр. 832, серија бр. 0364841 на име Павлина Петруш (Јованова) Ставрева, населба „Превалец“, Титов Велес. (4736)
- Лична карта рег. бр. 162, серија бр. 0369172 на име Љубомир Петров Кочовски, с. Богомила, Титов Велес. (4737)

Лична карта рег. бр. 7732, серија бр. 0495404 издадена од СВР — Кавадарци на име Ѓорѓи Бинков Стојанов, с. Д. Капија, Неготино. (4738)

Лична карта рег. бр. 2584, серија бр. 0663282 издадена од СВР — Тетово на име Јаија Рамадана Касами, с. Урвич, Тетовско. (4739)

Лична карта рег. бр. 8335, серија бр. 0113045 издадена од СВР — Дебар на име Акле Негриевски, с. Велебрдо, Тетовско. (4740)

Лична карта рег. бр. 30698, серија бр. 0101608 издадена од СВР — Битола на име Алексо Николов Петревски, с. Беловодица, Тетовско. (4741)

Лична карта рег. бр. 3815, серија бр. 0373630 издадена од СВР — Штип на име Петар Методи Врашнарлов, ул. „Љубен Иванов“ бр. 7, Штип. (4742)

Лична карта рег. бр. 5348, серија бр. 416691 издадена од СВР — Радовиш на име Илија Јован Зафиров, с. Покрајчево, Радовиш. (4743)

Лична карта рег. бр. 6822, серија бр. 0059535 издадена од СВР — Берово на име Глигор Димитар Бојациски, ул. „Охридска“ бр. 16, Струмица. (4744)

Лична карта рег. бр. 3436, серија бр. 0456346 издадена од СВР — Струмица на име Тинка Мито (Цунева) Атанасова, ул. „Белградска“ бр. 15, Струмица. (4745)

Лична карта рег. бр. 914, серија бр. 0465724 на име Синан Исљама Мифтари, с. Извор, Куманово. (4746)

Лична карта рег. бр. 11571, серија бр. 0552054 издадена од СВР — Куманово на име Сејфула Аждара Синани, с. Виштица, Кумановско. (4747)

Лична карта рег. бр. 6812, серија бр. 0768224 издадена од СВР — Тетово на име Меаз Идриз Шакири, с. Лисец, Тетовско. (4748)

Лична карта рег. бр. 4788, серија бр. 0667372 издадена од СВР — Тетово на име Риза Ејупов Реџеџи, с. Доброште, Тетовско. (4749)

Лична карта рег. бр. 33324, серија бр. 0689379 издадена од СВР — Тетово на име Јагода Стојанова (Митреска) Трифуноска, с. Варвара, Тетовско. (4750)

Лична карта рег. бр. 640, серија бр. 0274945 на име Радисав Тодора Стојановски, с. Блаце, Тетовско. (4774)

Лична карта рег. бр. 13521, серија бр. 0650231 издадена од СУП — Драгош на име Идриз Адил Грушка, Тетово. (4775)

Лична карта рег. бр. 8852, серија бр. 0670276 издадена од СВР — Тетово на име Вукадин Ѓорѓев Антовски, с. Одри, Тетовско. (4826)

Лична карта рег. бр. 6016, серија бр. 0294951 издадена од СВР — Штип на име Дуда Сулиман Укова Парлапанова, ул. „Васил Доганциски“ бр. 73, Штип. (4827)

Лична карта рег. бр. 4059, серија бр. 0748577 издадена од СВР — Кичево на име Фролинка Димо Магденоска, с. Прострање, Кичевс. (4828)

Лична карта рег. бр. 23845, серија бр. 0785705 издадена од СВР — Цеље на име Винценц Јожеф Опенталшек, ул. „4 јули“ бр. 8, Кичево. (4829)

Лична карта рег. бр. 643, серија бр. 0370654 издадена од СВР — Неготино на име Радивоје Крсто Стојковиќ, с. Челевец, Кавадарци. (4830)

Лична карта рег. бр. 563, серија бр. 0103020 на име Зекир Селман Арслани, с. Ждровница, Тетовско. (4831)

Лична карта рег. бр. 329, серија бр. 0127246 на име Трајан Димитријов Колевски, с. Кукуречани, Битолско. (4832)

Лична карта рег. бр. 252018, серија бр. 206142 издадена од СВР — Београд на име Младен Трајко Блажески, с. Орланци, Кичево. (4833)

Лична карта рег. бр. 14407, серија бр. 0675011 издадена од СВР — Тетово на име Сулеман Аќиќ Адеми, с. М. Речица, Тетовско. (4834)

Лична карта рег. бр. 480, серија бр. 1250162 издадена од СВР — Зеница на име Мустафа Изетов Сулејмани, с. Јанче, Тетовско. (4835)

Лична карта рег. бр. 70, серија бр. 0270780 на име Видоја Р. Адамовски, с. Леуново, Тетовско. (4836)

Лична карта рег. бр. 5055/ш, серија бр. 0410531 издадена од СВР — Штип на име Раим Мустафов Шабанов, с. Пухче, Штип. (4837)

Лична карта рег. бр. 3531, серија бр. 0375132 издадена од СВР — Кочани на име Петре Тоде Петрев, с. Рајчани, Кочани. (4838)

Лична карта рег. бр. 475, серија бр. 0147494 издадена од СВР — Делчево на име Новица Илија Таков, ул. „Маршал Тито“ бр. 65, Делчево. (4839)

Лична карта рег. бр. 9833, серија бр. 0059742 издадена од СВР — Берово на име Димитар Иван Манев, ул. „Ор. Ников“ бр. 11, Делчево. (4840)

Лична карта рег. бр. 15377, серија бр. 0014233 издадена од СВР — Битола на име Димитрија Петко Талевски, с. Средно Егри, Битолско. (4841)

Лична карта рег. бр. 4614, серија бр. 0136021 издадена од СВР — Битола на име Петар Милан Талевски, ул. „Н. Н. Борче“ бр. 34/2, Битола. (4842)

Лична карта рег. бр. 35007, серија бр. 0105440 издадена од СВР — Битола на име Кузман Јордан Апостоловски, с. Добромири, Битолско. (4843)

Лична карта рег. бр. 31448, серија бр. 0102340 издадена од СВР — Битола на име Љубица Веле (Грујсва) Секуловска, с. Пуста Река, Крушево. (4844)

Лична карта рег. бр. 10193, серија бр. 0535321 издадена од СВР — Куманово на име Ајрет Ајрединова Далиповска, Куманово. (4845)

Лична карта рег. бр. 6409, серија бр. 0566809 издадена од СВР — Куманово на име Стојан Стојков Цветковски, с. Дренак, Кумановско. (4846)

Лична карта рег. бр. 10175, серија бр. 0559993 издадена од СВР — Куманово на име Бранко Донев Гигевски, с. Пчиња, Куманово. (4847)

Лична карта рег. бр. 34950, серија бр. 4061190 издадена од СВР — Краљево на име Љубица Милана Јелиќ, Македонски Брод. (4848)

Лична карта рег. бр. 1102, серија бр. 0325612 издадена од СВР — Титов Велес на име Кирил Миланов Миновски, ул. „Рајко Жинзифов“ бр. 11, Титов Велес. (4849)

Лична карта рег. бр. 1365, серија бр. 0370120 издадена од СВР — Титов Велес на име Пецо Јованов Миленков, ул. „Трајко Панов“ бр. 12, Титов Велес. (4850)

Лична карта рег. бр. 8095, серија бр. 0499042 издадена од СВР — Кавадарци на име Јован Митров Шишков, ул. „Благој Кирков“ бр. 26, Титов Велес. (4851)

Лична карта рег. бр. 5442, серија бр. 035952 издадена од СВР — Титов Велес на име Менка Атанас Стојанова Маѓерова, с. Долно Чичево, Титов Велес. (4852)

Лична карта рег. бр. 3348, серија бр. 076151 на име Иса Вајта Шакири, с. Жеровјане, Тетовско. (4853)

Лична карта рег. бр. 1099, серија бр. 0160311 издадена од СВР — Ресен на име Крсте Митрев Пановски, с. Штрбово, Ресен. (4854)

Лична карта рег. бр. 801, серија бр. 0092411 на име Атанас Тодор Јошевски, с. Жабени, Битолско. (4855)

Лична карта рег. бр. 5207, серија бр. 0141014 издадена од СВР — Битола на име Богомил Душко Константинов, ул. „10“ бр. 2, Битола. (4856)

Лична карта рег. бр. 460, серија бр. 0153270 на име Милица Ѓорѓи Ристевска, ул. „Ал. Турунџев“ бр. 73, Битола. (4857)

Лична карта рег. бр. 1427, серија бр. 0260818 издадена од СВР — Демир Хисар на име Ратка Корунувска, с. Слепче, Битолско. (4858)

Лична карта рег. бр. 26118, серија бр. 0561936 издадена од СВР — Куманово на име Јелена Д. (Јаќимовска) Трајковска, ул. „Доне Божинов“ бр. 3, Куманово. (4859)

Лична карта рег. бр. 2236, серија бр. 0158126 издадена од СВР — Крива Паланка на име Тоде Благојев Тасевски, с. Дурачка Река, Кр. Паланка. (4860)

Лична карта рег. бр. 2274, серија бр. 0158664 издадена од СВР — Крива Паланка на име Ратко Велинов Ангеловски, с. Дурачка Река, Крива Паланка. (4861)

Лична карта рег. бр. 3465, серија бр. 0167193 издадена од СВР — Делчево на име Стојне Веселинов Иванов, с. Дулица, Делчево. (4862)

Лична карта рег. бр. 791, серија бр. 0146809 издадена од СВР — Делчево на име Васил Богатин Миленков, с. Турија, Делчево. (4863)

Лична карта рег. бр. 5418/ш, серија бр. 0410894 издадена од СВР — Штип на име Давчо Јордан Петров, с. Трсино, Кочани. (4864)

Лична карта рег. бр. 2382, серија бр. 0372874 издадена од СВР — Радовиш на име Симјон Јован Петров, с. Подареш, Радовиш. (4865)

Лична карта рег. бр. 36136, серија бр. 0106624 издадена од СВР — Битола на име Слободанка Иван Кочева, ул. „Никола Тесла“ бр. 106, Битола. (4866)

Лична карта рег. бр. 8755, серија бр. 0113048 издадена од СВР — Битола на име Петре Спасев Смилевски, с. Вашарејца, Битола. (4867)

Лична карта рег. бр. 1070, серија бр. 0535377 издадена од СВР — Куманово на име Бранко Славков Трајановски, ул. „Народна револуција“ бр. 46, Куманово. (4868)

Лична карта рег. бр. 3856, серија бр. 0400766 издадена од СВР — Куманово на име Славко Динев Стојановски, с. Кучкарево, Кумановско. (4869)

Лична карта рег. бр. 4607, серија бр. 0354068 издадена од СВР — Кратово на име Тодор Бошко Диковски, с. Шоп Рудари, Кратово. (4870)

Лична карта рег. бр. 2691, серија бр. 0648294 издадена од СВР — Кратово на име Петре Јаким Велков, с. Железница, Кратово. (4871)

Лична карта рег. бр. 16620, серија бр. 0504871 издадена од СВР — Кавадарци на име Јоско Наков Јалковски, с. Ресава, Кавадарци. (4872)

Лична карта рег. бр. 33111, серија бр. 0689157 издадена од СВР — Тетово на име Садула Алил Фејзулаи, с. Г. Речица, Тетовско. (4873)

Лична карта рег. бр. 44941, серија бр. 0800177 издадена од СВР — Тетово на име Имрија Сали Мисими, с. Боговиње, Тетовско. (4874)

Лична карта рег. бр. 27796, серија бр. 0685746 издадена од СВР — Тетово на име Мусли Синана Зондели, с. Седларско, Тетовско. (4875)

Лична карта рег. бр. 852, серија бр. 0305317 издадена од СВР — Штип на име Стјанка Милан (Петкова) Симснова, ул. „Пирицка“ бр. 79, Штип. (4876)

Лична карта рег. бр. 6095, издадена од СВР — Струмица на име Љуба Киро Георгиева, с. Баница, Струмица. (4877)

Лична карта рег. бр. 17146, серија бр. 0535791 издадена од СВР — Куманово на име Михајло Илиев Петрушевски, с. Стрезевце, Кумановско. (4878)

Лична карта рег. бр. 4643, серија бр. 0136373 издадена од СВР — Прилеп на име Михајло Попски, булевар „Маршал Тито“ бр. 77, Прилеп. (4879)

Лична карта рег. бр. 8788, серија бр. 0447770 издадена од СВР — Прилеп на име Марика Смугреска, ул. „К. Јосифовски“ бр. 290, Прилеп. (4880)

Лична карта рег. бр. 2885, серија бр. 0200295 издадена од СВР — Прилеп на име Стеван Ивановски, ул. „Моша Пијаде“ бр. 285, Прилеп. (4881)

Лична карта рег. бр. 4102, серија бр. 0142101 издадена од СВР — Прилеп на име Рампо Горгиоски, ул. „Илка Присајанка“ бр. 72, Прилеп. (4882)

Лична карта рег. бр. 18270, серија бр. 0159745 издадена од СВР — Прилеп на име Илија Дано Горгиоски, ул. „Л. Филипошки“ бр. 93, Прилеп. (4883)

Лична карта рег. бр. 252, серија бр. 0020959 издадена од СВР — Охрид на име Номче Павле Чалоски, с. Пештани, Охридско. (4884)

Лична карта рег. бр. 9185, серија бр. 0705633 издадена од СВР — Гостивар на име Ленка Ристо Николоска, ул. „Г. Делчев“ бр. 155, Тетово. (4885)

Лична карта рег. бр. 41270, серија бр. 0796514 издадена од СВР — Тетово на име Неби Хамита Ибраими, ул. „Б. Кидрич“ бр. 23, Тетово. (4886)

Лична карта рег. бр. 37779, серија бр. 0693045 издадена од СВР — Тетово на име Вели Руфат Цабири, с. Порој, Тетовско. (4887)

Лична карта рег. бр. 25284, серија бр. 0634191 издадена од СВР — Тетово на име Ферат Азиз Ферати, с. Г. Палчиште, Тетовско. (4888)

Лична карта рег. бр. 1544, серија бр. 0780147 на име Раиф Сабита Мехмеди, с. Градец, Тетовско. (4889)

Лична карта рег. бр. 2234, серија бр. 0173839 на име Исмет Сабри Цафери, с. Боговиње, Тетовско. (4890)

Лична карта рег. бр. 10669, серија бр. 0671990 издадена од СВР — Тетово на име Милаим Османа Деари, с. Челспек, Тетовско. (4891)

Лична карта рег. бр. 3798, серија бр. 0700408 издадена од СВР — Гостивар на име Ружа Голуба Тсмовска, с. Краксница, Тетовско. (4892)

Лична карта рег. бр. 5863, серија бр. 0665225 издадена од СВР — Тетово на име Шауки Сали Салаи, с. Теарце, Тетовско. (4893)

Лична карта рег. бр. 136, серија бр. 0696646 издадена од СВР — Гостивар на име Бектеш Каил Исмаили, ул. „С. Пепски“ бр. 44, Гостивар. (4894)

Лична карта рег. бр. 25242, серија бр. 0722052 издадена од СВР — Гостивар на име Исак Адем Медија, с. Дсбридол, Гостиварско. (4895)

Лична карта рег. бр. 16962, серија бр. 0713572 издадена од СВР — Гостивар на име Јашар Зулфи Менга, ул. „Т. Богданоски“ бр. 22, Гостивар. (4896)

Лична карта рег. бр. 963, серија бр. 0466174 на име Миле Тодоров Илиевски, с. Војник, Кумановско. (4897)

Лична карта рег. бр. 571, серија бр. 0440581 издадена од СВР — Кавадарци на име Тоде Владов Кировски, с. Брушани, Кавадарци. (4898)

Лична карта рег. бр. 45315, серија бр. 0268547 издадена од СВР — Тетово на име Јашар Фета Рамадани, ул. „Рад. Цоњик“ бр. 105, Тетово. (4899)

Лична карта рег. бр. 13626, серија бр. 0674612 издадена од СВР — Тетово на име Асан Ајрула Асани, с. Шипковица, Тетово. (4900)

Лична карта рег. бр. 5406, серија бр. 0171122 издадена од СВР — Гостивар на име Нијаз Шефки Ајрули, с. Дсбридол, Гостиварско. (4901)

Лична карта рег. бр. 1995, серија бр. 0131666 на име Наке Атанасов Чавковски, с. Ново Село, Струмица. (4902)

Лична карта рег. бр. 3503, серија бр. 0015819 издадена од СВР — Битола на име Крсте Науме Јосевски, с. Долно Егри, Битолско. (4903)

Лична карта рег. бр. 4444, серија бр. 077293 издадена од СВР — Битола на име Тодор Бошко Блажев, ул. „Д. Груев“ бр. 131, Битола. (4904)

КОНКУРСИ

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ВОЕНАТА
ПОШТА 5573/16 — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетите работни места на
јавни службеници и тоа:

Во Скопје:

- градежни техничари,
- машински техничари,
- електро техничари,
- хидро техничари,
- декоратери цртачи,
- помошни службеници.

Во Петровец (Скопје):

- еден градежен техничар,
- еден машински техничар.

Услови за прием: Потребна стручна спрема. Основна плата по Законот за јавните службеници, полагајна плата и армиски додаток според посебните прописи за ЈНА. Молбите таксирани со 50 динари државна такса, биографија со краток опис на досегашното движење во службата, препис од свидетелството за школската спрема, да се достават на адреса на ВП 5573/16 — Скопје. Останатите документи предвидени со член 31 од Законот за јавните службеници ќе се поднесат по соопштувањето за прием во служба.

Рок на траење на конкурсот е 15 дена од денот на објавувањето, а останува отворен до пополнување на работните места. (1727)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ — ОХРИД

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место Економист-аналитичар

Услови:

Да има завршено економски факултет со над 3 години работно искуство во структурата и положен стручен испит за звањето.

Платата ќе биде определена по Законот за јавните службеници, а полагајната плата според Одлуката за полагајните плати на службениците при Заводот за запослување на работници — Охрид.

Кандидатите покрај молбата таксирани со 50 динари административни такси да ги поднесат и документите предвидени со чл. 31 од Законот за јавните службеници во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот до Конкурсната комисија.

Настап на работа од 1. I. 1965 година. (1722)

Советот за просвета на Собранието на општината Кале — Скопје, во согласност со советите на работните колективи на училиштата,

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетите работни места: управители и пом. управители во основните училишта на подрачјето на Општината Кале — Скопје и тоа:

Основното училиште „Кирил и Методија“ — Скопје

1. Управител на училиштето — — — — — 1

Услови: Завршена учителска школа со 10 години

служба во структурата и положен стручен испит, ВПШ со 8 години служба во структурата или филозофски факултет со 5 години работен стаж и положен стручен испит.

Основно училиште „Јане Сандански“ — Скопје

1. Пом. управител — — — — — 1

Услови: Завршена висока, виша или средна стручна спрема, со 8 години работен стаж во структурата и положен стручен испит.

Основно училиште „Вук Караџиќ“ — Скопје

1. Управител — — — — — 1

2. Пом. управител — — — — — 1

Услови: Под точка 1 високо образование со најмалку 3 години работен стаж, више образование со над 10 години работен стаж или средно образование и над 15 години стаж. За сите положен стручен испит и најдобра оценка за последните 3 години. Кандидатот да го познава турскиот, а по можност и шиптарскиот јазик.

Под точка 2 високо образование со најмалку 3 години работен стаж, више образование со најмалку 8 години стаж или средно образование со најмалку 10 години стаж во структурата. За сите положен стручен испит и најдобра оценка за последните три години. Кандидатот обавезно да ги познава двата јазика турскиот и шиптарскиот.

Основно училиште „Цветан Димов“ — Скопје

1. Управител — — — — — 1

Услови: Завршен филозофски факултет — педагошка група со 5 години работен стаж во просветна струка или ВПШ со 8 години практика во структурата.

Основно училиште „Васил Главинов“ — Скопје

1. Пом. управител — — — — — 1

Услови: Висока стручна школа, положен стручен испит и над 5 години работен стаж на соодветно место.

Основно училиште „Живко Брајковски“ — Бутел I

1. Управител — — — — — 1

2. Пом. управител — — — — — 1

Услови: Под точка 1 филозофски факултет со над 5 години стаж од кои најмалку 2 години на раководна должност во просветна струка, ВПШ со над 7 години стаж од кои најмалку 3 години на раководна должност во просвета или учителска школа со положен стручен испит и над 15 години стаж од кои најмалку 5 години на раководна должност во просвета. Под точка 2 завршена ВПШ со положен стручен испит и најмалку 5 години стаж во структурата или учителска школа со положен стручен испит и најмалку 7 години стаж во структурата.

Основно училиште „Климент Охридски“

— с. Бутел

1. Управител — — — — — 1

Услови: Завршена ВПШ и над 5 години работен стаж или учителска школа со над 10 години работен стаж во просвета.

Молбите таксирани за управители се доставуваат до Собранието на општината Кале, а за пом. управители непосредно до училиштето каде што

се конкурира. Со молбата се прилагаат документи предвидени по член 31 од Законот за јавните службеници.

**Средно економско училиште „Моша Пијаде“
— Скопје**

1. Директор — — — — — 1
Услови: Високо образование, пет години работен стаж во просветна струка и положен стручен испит.

Конкурсот ќе биде отворен 15 дена од објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (1731)

**ГРАДЕЖНИОТ ЦЕНТАР
ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОСПОСОВУ-
ВАЊЕ НА КАДРИ — СКОПЈЕ**

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Виши инструктор и
2. Инструктори: бетонирец, ѕидар и тесар.

За пополнување на работните места потребни се следниве услови:

Под точка 1. технички факултет, градежен или архитектонски отсек со работно искуство.

Под точка 2. степен на образование на висококвалификуван работник од занимањата: бетонирец, ѕидар и тесар или едно од училиштата за квалификувани или висококвалификувани работници или за техничари и над 8 години работно искуство.

Личен доход според Правилникот за лични доходи на Градежниот центар.

Конкурсот трае до пополнување на работните места.

Молби со потребните документи се поднесуваат до Градежниот центар.

За информации обратете се на телефон 31-207. (1730)

Конкурсната комисија при Заводот за урбанизам и архитектура — Витола

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Еден дипломиран градежен инженер за работното место Самостоен проектант — инженер
2. Еден дипломиран градежен инженер за работното место Проектант соработник — инженер
3. Двајца градежни техничари за работното место Самостоен проектант — техничар

УСЛОВИ:

Под точка 1. завршен технички факултет — градежен отсек со најмалку 4 год. стручна пракса во областа на урбанизмот, положен стручен испит и овластување за проектирање.

Под точка 2. завршен технички факултет — градежен отсек со најмалку 1 год. пракса во областа на урбанизмот.

Под точка 3. завршено среднотехничко училиште — градежен отсек со најмалку 8 год. пракса, од кои 5 во областа на урбанизмот, положен стручен испит и овластување за проектирање.

Личен доход по Правилникот за рамките на платите на работниците и службениците на Заводот.

Молбите, прописно таксирани, со документи предвидени во чл. 31 од Законот за јавните службеници и со опширен опис за досегашната работа, да се достават до конкурсната комисија.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето т.е. до 31-XII-1964 год. (1732)

**КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ВОЕНАТА
ПОШТА 5573/16 — СКОПЈЕ**

распишува

К О Н К У Р С

за прием на лекари од граѓанство на специјализација во Воената болница — Скопје, и тоа:

— за интерна медицина	2
— за општа хирургија	1
— за рентгенологија	1
— за оториноларингологија	1
— за офталмологија	1

Услови на конкурсот:

Да конкурираат можат лекари што ги исполнуваат условите од чл. 2 на општите одредби на Правилникот за специјализација на здравствените службеници од прва врста.

Примените кандидати ќе бидат поставени во својство на јавни службеници, а работниот однос ќе им биде заснован по пат на договор, според градивото и времетраењето на одредената специјализација.

Со договорот примените кандидати ќе бидат исплагувани според постојните прописи што важат во граѓанството и армиски додаток.

Конкурсот останува отворен до 1. II. 1965 год. (1729)

СОДРЖИНА

	Страна
250. Одлука за условите под кои од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд ќе се кредитираат пречекорувањата во трошоците на инвестиционата изградба —	729
251. Одлука за доделување новогодишна награда на службениците и работниците на републичките државни органи —	729
252. Одлука за најмалиот износ на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето здравствена заштита —	730
253. Одлука за најмалиот износ на надоместокот на трошоците за закуп на осигурено лице —	730